

Размислете за Advance Care Planning. Разговарајте со вашата медицинска сестра или доктор.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Office of the Public Advocate (OPA) Victoria
[Канцеларија на Јавниот застапник на Викторија]

Видете ја интернет страницата за повеќе информации за:

- донесување на медицински одлуки
- правење трајно овластување (enduring powers of attorney)
- нарачување публикации на OPA

publicadvocate.vic.gov.au

Јавете се на Советодавната служба на OPA на
1300 309 337

Advance Care Planning Австралија

Најдете одговори на често поставувани прашања, обрасци, урнеци, брошури, видеа и информации за ACP.

advancecareplanning.org.au

Better Health Channel (Канал Подобро здравје)

Најдете информации за планирањето на нега однапред и водич за потребните различни чекори.

betterhealth.vic.gov.au/havetheconversation

phn
NORTH WESTERN
MELBOURNE

An Australian Government Initiative

Адаптирано од страна на North Western Melbourne PHN од материјалите 'ACP во 3 чекори' што ги подготви Northern Health. Проектот Inner North West Melbourne Health ACP е поддржан со средства обезбедени преку Министерството за здравје и социјални служби на Викторија. Оваа активност е исто така финансиски поддржана од Австралиската влада низ програмата PHN.

©NWMPHN 2017. Сите права задржани.

nwmpnhn.org.au



Кој ќе донесува медицински одлуки за вас ако вие не можете?

Размислете за Advance Care Planning

Ако станете многу болни или имате сериозна несреќа и не можете да зборувате со вашиот доктор за вашето лекување...

Кој ќе помогне да се донесуваат медицински одлуки за вас?

Како тие ќе знаат што вие сакате?



Advance Care Planning (Планирање на нега однапред) е процес на планирање за вашата здравствена нега во време кога вие не можете да донесувате одлуки или да ги соопштите.



Advance Care Planning може да биде лесно, со правилни упатства и мрежа за поддршка. Првите чекори што може да ги преземете се:



Одредете кој ќе донесува одлуки за медицинскиот третман

Може да наменувате неког во кого имате доверба да донесува одлуки за вас кога вие не можете да одлучувате.

Тоа лице може, но не мора да биде член на вашето семејство.



Разговарајте и соопштете

Разговарајте со вашето семејство, пријатели и доктори за вашите вредности, верувања и желби во однос на здравствената нега. Речете им што ви е важно.

Исто така, разговарајте со вашите доктори и други медицински лица за да дознаете повеќе што би можело да се случи во иднина.



Напишете на хартија

Ако има нешто за што имате цврсто мислење, може да го ставите во напишан план или упатство, или во писмо во кое се опишани вашите желби во однос на здравствената нега.